



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 24 јули 1963
Скопје
Број 27

Претплатата за 1963 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

177.

На основа член 78 од Законот за високото школство во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 20/61), Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ВИШАТА УПРАВНА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ

Член 1

Се укинува Вишата управна школа во Скопје (во натамошниот текст: Школа).

Член 2

Школата престанува со работа со завршувањето на учебната 1962/1963 година.

Член 3

Студентите на Школата што до крајот на учебната 1962/63 година не ја завршат Школата можат да го продолжат своето школување на Правниот факултет на Универзитетот во Скопје под пропишаните услови за студирање на Школата, но најдоцна до крајот на учебната 1963/64 год., а по тој рок според режимот на студите за првиот степен на Правниот факултет на Универзитетот во Скопје.

Член 4

Со наставниот и другиот персонал на Школата ќе се постапи според одредбите на Законот за јавните службеници. Архивата на Школата ќе ја преземе Правниот факултет на Универзитетот во Скопје.

Член 5

Инвентарот и останатиот имот на Школата дополнително ќе го распоредат Републичкиот секретаријат за просвета, во согласност со Републичкиот секретаријат за буџет и организација на управата.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, кога престанува да важи Уредбата за основање на Управна школа во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 12/57).

Бр. 09-1844/1

11 јули 1963 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с.р.

178.

На основа член 78 во врска со член 32 од Основниот закон за финансирање на школството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/60), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ БАРА УЧЕСТВО ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНАТА ДЕЈНОСТ НА УЧИЛИШТА ОД ДРУГА ОПШТИНА

1. Учество за обезбедување на средства за финансирање на основната дејност на училиштата (во натамошниот текст: учество) во кое се школуваат ученици од друга општина може да бара основачот на училиштето според одредбите на оваа одлука, доколку со договор помеѓу заинтересираните општини тоа не е поинаку уредено.

2. Основачот на училиштето може да бара учество за учениците од подрачјето на друга општина според бројот на запишаните ученици во учебната 1963/64 година.

3. Учество може да се бара ако бројот на запишаните ученици од друга општина во секоја наредна учебна година е поголем од 10 во однос на бројот на учениците во 1962/63 година.

Основачот на училиштето може да бара учество и кога бројот на учениците од одделна општина не го надминува бројот од претходниот став, ако вкупниот број на запишани ученици од други општини е поголем од 35. Во тој случај учеството се распределува сразмерно на бројот на учениците од подрачјето на соодветните општини.

4. Учество според одредбите на оваа одлука може да се бара само за учениците што се школуваат во училишта основани по 31.XII.1959 година.

По исклучок, под условите од точка 2 и 3 од оваа одлука, Републичкиот секретаријат за просвета може да ѝ одобри на одделна општина да бара учество и за училишта што се основани пред 31.XII.1959 година.

5. Општините на кои им е упатено барањето да учествуваат во финансирањето на училиштата во кои се школуваат ученици од нивното подрачје, не можат да го условуваат усвојувањето на барањето со своја согласност за запишување во училишта на подрачјето на други општини, ако барањата на другите општини се засновани на Основниот закон за финансирање на школството и на оваа одлука.

6. Барањата за арбитража, на основа член 32 од Основниот закон за финансирање на школството, се упатуваат на Републичкиот секретаријат за

просвета, а ги разгледува комисија што ја одредува Извршниот совет со посебно решение.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1389/1

11 јули 1963 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

179.

На основа точка 1 став 2 од Одлуката за определување премија за кравјо млеко во 1963 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 26/63), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО МЛЕКО ВО 1963 ГОДИНА

1. Стопанските организации и установи што се занимаваат со производство на кравјо млеко (производители) можат да ја наплатуваат премијата од точ. 1 ст. 1 од Одлуката за определување премија на кравјо млеко во 1963 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 26/63), ако собрание на општината на чие подрачје е седиштето на купувачите односно преработувачите на кравјо млеко обезбеди средства за исплатување на премија од најмалку 7,50 динари за литар кравјо млеко.

2. Корисниците на премијата, премијата ќе ја користат за покривање на разликата од досегашната до покачената гарантирана минимална цена на кравјо млеко — од 11 динари до 14 динари — по една маслена единица односно за целосно или делумично покривање на покачената цена на кравјо млеко над гарантирана минимална откупна цена.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1862/1

11 јули 1963 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

180.

На основа член 17 став 3 од Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет (Службен весник на СРМ“ бр. 13/63), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Во одборите на Извршниот совет се именуваат:

1. Во Одборот за внатрешна политика:
 - а) за претседател:

ЖИВКО БРАЈКОВСКИ, член на Извршниот совет,

б) за членови:

1. ГАЛИП ДЕМА, републички секретар за правосудство;

2. ПАНТА ИЛИЕВ, републички јавен обвинител;

3. ДОНЕ ИЛИЕВСКИ, помошник секретар во Извршниот совет;

4. д-р ПАНТА МАРИНА, претседател на Врховниот суд на Македонија;

5. ОСМАН МИФТАРИ, член на Извршниот совет;

6. ТРАЈКО НИКОВ, републички јавен правобранител;

7. БОРО ЧАУШЕВ, републички секретар за внатрешни работи.

2. Во Одборот за стопанство:

а) за претседател:

Д-р АСЕН СИМИТЧИЕВ, член на Извршниот совет,

б) за членови:

1. д-р ДУШКО АНАКИЕВСКИ, заменик директор на Републичкиот завод за стопанско планирање;

2. АНГЕЛ БОЖИНОВСКИ, член на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија;

3. ДИМИТАР БОЈКОВ, потпретседател на Републичката стопанска комора;

4. ВЕЛИМИР ГИНОВСКИ, републички секретар за општи стопански работи;

5. ВАСИЛ ГРИВЧЕВ, член на Извршниот совет;

6. ВАСКА ДУГАНОВА, републички секретар за труд;

7. инж. КОЧО КИТАНОВСКИ, републички секретар за сообраќај и врски;

8. БЛАГА ПОПОВА, генерален директор на Народната банка на СФРЈ — Централна за СРМ;

9. БЛАГОЈ СИМЕОНОВ, главен директор на Службата на општественото книговодство при Републичката централа на Народната банка;

10. ДРАГАН СПИРОВСКИ, републички секретар за трговија и туризам;

11. ИЛИЈА СПИРОВСКИ, републички секретар за финансии;

12. инж. ДРАГИ ТРАЈАНОВСКИ, републички секретар за земјоделство и шумарство;

13. ВАСИЛ ТУЦАРОВ, републички секретар за индустрија;

14. ДИМИТАР ШЕЌЕРИНСКИ, генерален директор на Стопанската банка на СРМ.

3. Во Одборот за општествен план:

а) за претседател:

АНГЕЛ ЧЕМЕРСКИ, член на Извршниот совет,

б) за членови:

1. ВЕЛИМИР ГИНОВСКИ, републички секретар за општи стопански работи;

2. ТАЛЕ ГОШЕВСКИ, претседател на Одборот за Битолска околина;

3. ВАСИЛ ГРИВЧЕВ, член на Извршниот совет

4. АЗЕМ ЗУЛФИКАРИ, претседател на Собранието на Тетовска околина;

5. **БЛАШКО ЈАНЕВСКИ**, претседател на Собранието на Кумановска околија;

6. **БОГЕ КУЗМАНОВСКИ**, потпретседател на Главниот одбор на ССРМ;

7. **ВАНЧО НИКОЛОВСКИ**, потпретседател на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија;

8. **МЛАДЕН ПАВЛОВСКИ**, претседател на Собранието на Титоввешка околија;

9. **БЛАГОЈ ПОПОВ**, претседател на Градското собрание на Скопје;

10. **НИКОЛА ПОПОВ**, претседател на Собранието на Штипска околија;

11. **МОРИЦ РОМАНО**, член на Извршниот совет

12. **ИЛИЈА СПИРОВСКИ**, републички секретар за финансии;

13. **ЈАКИМ СПИРОВСКИ**, претседател на Собранието на Охридска околија;

14. **СТОЈАН КОСЕВ**, директор на Републичкиот завод за стопанско планирање.

4. Во Одборот за организационо-политички прашања:

а) за претседател:

ОСМАН МИФТАРИ, член на Извршниот совет.

б) за членови:

1. **МИРЕ ДОНОВСКИ**, секретар на Извршниот совет;

2. **ТРПЕ ЈАКОВЛЕВСКИ**, член на Извршниот совет;

3. **АЛЕКСАНДАР КРСТЕВСКИ**, републички секретар за буџет и организација на управата;

4. **ГОГА НИКОЛОВСКИ**, член на Извршниот совет;

5. **ФАНА ТОЗИЈА**, републички секретар во Извршниот совет;

6. **ГОРГИ ЦАЦА**, републички секретар за законодавство и организација.

5. Во Одборот за просвета, култура и наука:

а) за претседател:

ТРПЕ ЈАКОВЛЕВСКИ, член на Извршниот совет;

б) за членови:

1. **СЛАВКА ГЕОРГИЕВА — АНДРЕЕВИК**, републички секретар за просвета;

2. **ДИМИТАР ГЕРАСИМОВСКИ**, потпретседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од општествените дејности;

3. **СПАСЕ КУЉАН**, секретар на Советот за научна работа на СРМ;

4. **ВЕСЕЛИНКА МАЛИНСКА**, член на Извршниот совет;

5. **КИРО МИЉОВСКИ**, ректор на Универзитетот во Скопје;

6. **КРУМЕ НАУМОВСКИ**, претседател на Републичката комисија за физичка култура;

7. **АНТОНИЕ НИКОЛОВСКИ**, директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата;

8. **САЛТИР ПУТИНСКИ**, потпретседател на Стопанската комора на СРМ;

9. **САВО ЦВЕТКОВИК**, директор на Републичкиот завод за унапредување на школството;

10. **КРСТЕ ЧАЛОВСКИ**, секретар на Централниот комитет на Сојузот на младината на Македонија.

6. Во Одборот за народно здравје и социјална политика:

а) за претседател:

ГОГА НИКОЛОВСКИ, член на Извршниот совет

б) за членови:

1. **КИРО АНАСТАСОВ**, републички секретар за социјална политика и комунални работи;

2. **ЛЕНЧЕ АРСОВА**, директор на Заводот за социјални прашања;

3. **ДУШКО ГЕОРГИЕВСКИ**, директор на Републичкиот завод за социјално осигурување;

4. д-р **НИКОЛА ГЕОРГИЕВСКИ**, републички секретар за народно здравје;

5. **ДИМИТАР ГЕРАСИМОВСКИ**, потпретседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од општествените дејности;

6. инж. **ТИБЕРИЕ КИРИЈАС**, професор на Техничкиот факултет во Скопје;

7. д-р **ГЛИГОР ТОФОВСКИ**, директор на Републичкиот завод за здравствена заштита;

8. д-р **ДИМИТАР ХРИСТОВ**, доцент на Медицинскиот факултет.

7. Во Одборот на народна одбрана:

а) за претседател:

АЛЕКСАНДАР ГРЛИЧКОВ, претседател на Извршниот совет.

б) за членови:

1. **МЕТОДИ АНТОВ**, републички секретар за народна одбрана;

2. **АНТЕ БАНИНА**, генералпуковник на ЈНА;

3. **ЖИВКО БРАЈКОВСКИ**, член на Извршниот совет;

4. **МИРЕ ДОНОВСКИ**, секретар на Извршниот совет;

5. д-р **АСЕН СИМИТЧИЕВ**, член на Извршниот совет;

6. **БОРО ЧАУШЕВ**, републички секретар за внатрешни работи.

За заменик на претседателот на Одборот се именува членот на Одборот **КЕМАЛ СЕЈФУЛА**.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1905/1

5 јули 1963 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

181.

На основа точка 1 став 1 и 3 од Одлуката за покривање непокриените кусоци во фондвите на Заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА НЕПОКРИЕНИТЕ ВИШОЦИ НА РАСХОДИ НАД ПРИХОДИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ДОЛГОРОЧНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ УТВРДЕНИ ДО КРАЈОТ НА 1962 ГОДИНА

1. Се дава согласност на Одлуката за покривање на непокриените вишоци на расходи над приходите на Фондот за долгорочно осигурување на Републичкиот завод за социјално осигурување утврдени до крајот на 1962 година, донесени од Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците на 10.IV.1963 година.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1578/1

1 јули 1963 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

182.

На основа член 15 од Законот за организацијата на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/63) во врска со чл. 1 став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/63), по претходно мислење на Заедницата на ЈЖ дадено под број 2240/63 од 29.VI.1963 година, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ СПОЈУВАЊЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО СР МАКЕДОНИЈА

1. Се одобрува спојувањето на железничките транспортни претпријатија ЖТП — Скопје и ЖТП — Гостивар во едно железничко транспортно претпријатие под назив: „Железничко транспортно претпријатие — Скопје“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1557/1

11 јули 1963 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

183.

На основа член 5 од Уредбата за основање Републичка комисија за физичка култура („Службен весник на НРМ“ бр. 34/57), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. Се разрешуваат досегашниот претседател и членови на Републичката комисија за физичка култура и за претседател и членови се именуваат:

а) за претседател:

КРУМЕ НАУМОВСКИ, потсекретар во Извршниот совет;

б) за членови:

1. ПАВЛЕ ИГНОВСКИ, помошник републички секретар за внатрешни работи;

2. ДИМЧЕ ЈАКИМОВСКИ, директор на Школата за физичка култура;

3. СЛАВКО МАТОВСКИ, директор на Републичкиот завод за физичка култура;

4. ВЛАДО МУТАК, генерал-мајор на Југословенската народна армија;

5. ЦОЦА НИКОЛОВСКИ, потпретседател на Сојузот на организациите за физичка култура на СРМ;

6. д-р РАФАЕЛ ПИЈАДЕ, претседател на Секцијата за спортска медицина при Македонското лекарско друштво;

7. ЖИВКО СИМОНОВСКИ, помошник на републичкиот секретар за труд;

8. САВО ЦВЕТКОВИК, директор на Републичкиот завод за унапредување на школството;

в) за секретар се именува:

КИРО ВАСИЛЕВСКИ, секретар на Републичкиот завод за физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1864/1

11.VII.1963 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кемал Сејфула, с. р.

184.

На основа точка II од Одлуката за плаќање на придонесите за лица вон работен однос осигурени според прописите за социјално осигурување („Службен весник на НРМ“ бр. 3/63), Собранието на Републиката заедница, во согласност со Државниот секретаријат за работи на финансиите (број 06-723/1 од 4 април 1963 година), на третата седница одржана на 10 април 1963 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТОПИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ СПОРЕД ПРОПИСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Обврзниците за плаќање на придонеси за социјално осигурување ќе уплатуваат за лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии, кои заради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија како и за лицата кои организацијата, пред засновање на работниот однос со нив, ќе ги упати како свои стипендисти на практична работа во други организации заради стручно оспособување или усовршување — придонес за здравствено осигурување по стопа определена во комуналната заедница на чие подрачје е седиштето на давателот на стипендијата.

2. Обврзниците за плаќање на придонеси за социјално осигурување ќе уплатуваат придонес за социјално осигурување во спален месечен износ, и тоа:

1) за лицата редовно пријавени на надлежниот завод за запослување на работниците осигурени по одредбите од член 13 ст. 1 точ. 3 од Законот за здравствено осигурување во износ од 1.350.- динари за здравствено осигурување, 120 динари за инвалидско осигурување и 1.600.- динари за додаток на деца;

2) за лицата редовно пријавени на надлежниот завод за запослување на работниците осигурени по одредбите од чл. 16 ст. 1 точ. 5 од Законот за здравствено осигурување — во износ од 1.350.- динари за здравствено осигурување;

3) за учениците во стопанство и учениците од стручните училишта со практична обука, за учениците од стручните училишта за време на производствената работа, како и за студентите од вишите и високите школи, факултетите и уметничките академии за времето на задолжителната пракса во организациите — во износ од 500.- динари за здравствено осигурување и 100.- динари за инвалидско осигурување;

4) за лицата на доброволна пракса (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно редовно работно време — во износ од 1.000.- динари за здравствено осигурување, 500.- динари за инвалидско осигурување и 1.000.- динари за пензиско осигурување;

5) за учениците од гимназиите за времето на производствената работа — во износ од 250.- динари за здравствено осигурување;

6) за лицата што учествуваат во младински работни акции, а кои според прописите за инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност и за лицата што учествуваат во организирани јавни работи, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — во износ од 900.- динари за здравствено осигурување и 300.- динари за инвалидско осигурување;

7) за лицата што се наоѓаат на предвојничка обука — на логорување — во износ од 300.- динари за здравствено осигурување и 150.- динари за инвалидско осигурување;

8) за лицата што се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира Заводот за запослување на работниците, во колку не се опфатени под 1 и 2 од оваа точка — во износ од 300.- динари за здравствено осигурување;

9) за учениците од стручните школи и студентите од вишите и високите школи, факултетите и уметничките академии кога вршат практична работа во врска со наставата во износот од 40.- динари за здравствено осигурување и 20.- динари за инвалидско осигурување;

10) за учениците од гимназиите кога вршат практична работа во врска со наставата — во износ од 40.- динари за здравствено осигурување;

11) за лицата што се на изведување обука во одреди на предвојничка обука — во износ од 40.- динари за здравствено осигурување, во колку придонесот не се плаќа по одредбите под 9 и 10 од оваа точка;

12) за лицата на работа што учествуваат во младински работни акции, кои не се осигурени за сите осигурени случаи на инвалидност — во износ од 300.- динари за здравствено осигурување во сите случаи и 150.- динари за инвалидско осигурување;

13) за лицата што учествуваат во организирани јавни работи на кои работат помалку од 6 часа дневно — во износ од 300.- динари за здравствено осигурување и 150.- динари за инвалидско осигурување;

14) за вдовици осигурени по член 23 точка 2 и за родители осигурени по член 25 став 2 од Законот за здравствено осигурување — во износ од 1.000.- динари за здравствено осигурување;

15) за лицата на издржување казна затвор или строг затвор — во износ од 250.- динари за инвалидско осигурување;

16) за лицата што ќе претрпат повреда како учесници во определени јавни акции, или во вршењето на определени јавни функции или должности, ако според прописите за инвалидското осигурување за времето на таквата активност се осигурени за случај на инвалидност предизвикана со несреќа на работа — во износ од 300.- динари за здравствено осигурување и 150.- динари за инвалидско осигурување;

17) за уживателите на илинденска пензија — во износ од 1.500.- динари за здравствено осигурување;

18) за носителите на Илинденска споменица, кои не уживаат илинденска пензија — во износ од 950.- динари за здравствено осигурување;

19) за странски државјани на школување, стручно оспособување или усовршување, ако државата чии се тие државјани исто така постапува со Југословенските државјани, односно ако е така определено со меѓународни договори — во износ од 2.700.- динари за здравствено осигурување.

3. Придонесите за лица од точка 2 се пресметуваат и плаќаат уназад.

4. Ако обврзниците на придонесот за социјално осигурување треба да уплатат придонес за време помалку од еден месец, за секој календарски ден се зема 1/30 од придонесот од точката 2 на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

Број 07-1014/1

10 април 1963 година

Скопје

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Директор,
Душко Ѓорѓиев, с. р.

Претседател,
Михајло Апостолски, с. р.

185.

На основа член 97 став 2 и 3 од Законот за здравствено осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), а по предлог на Советот за занаетчиство и комунално стопанство на стопанската комора на СРМ број 11-2950/10 од 28.V.1963 година, Собранието на Републичката заедница за социјалното осигурување на работниците — Скопје на петтата редовна седница одржана на 12 јуни 1963 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ЗАНАЕТЧИИ ВО ОСИГУРЕНИЧКИ РАЗРЕДИ

1. Осигурениците — занаетчи се распоредуваат во соодветни осигуренички разреди установени во член 63 на Законот за пензиското осигурување зависно од даночната основа утврдена за приходите од нивната самостојна занаетчиска дејност во претходната година од годината за која се врши распоредување и на начин утврден со оваа одлука.

Лицата од член 94 став 1 од Законот за здравствено осигурување (во понатамошен текст: ЗЗО), се распоредуваат во истиот осигуренички разред во кој се распоредува имателот на занаетчискиот дуќан.

2. По исклучок од одредбите на точка 1 став 1 од оваа одлука, за занаетчиите чии занаетчиски дуќан е регистриран во текот на годината за кое се врши распоредување, како даночна основа се зема првата утврдена даночна основа.

3. Во сите други случаи каде даночната основа од било кои причини не е утврдена, занаетчиите привремено се распоредуваат во V осигуренички разред.

4. Заради определување на придонеси и парични надоместоци според ЗЗО, осигурениците — занаетчи се распоредуваат во осигуренички разреди установени во член 63 од Законот за пензиско осигурање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59 и 10/61) и тоа:

Според даночната основа	во осигуренички разред
преку 250.000.-	I
„ 200.000.- до 250.000.- дин.	II
„ 150.000.- „ 200.000.- „	III
„ 125.000.- „ 150.000.- „	IV
„ 100.000.- „ 125.000.- „	V
„ 70.000.- „ 100.000.- „	XV
„ 50.000.- „ 70.000.- „	XVII
„ 50.000.- „	XX

Просечните пензиски основи од член 63 од Законот за пензиско осигурување, се зголемуваат за соодветен износ на посебниот додаток на пензиите и за износот од 400.- динари, кои се предвидени со одлуката за воведување посебен додаток на пензиите („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 52/61, 22/62 и 53/62).

Заради определување на придонесот за здравствено осигурување, лицата од член 94 став 2 од ЗЗО, се распоредуваат во осигуренички разреди според даночната основа утврдена за приходите на занаетчискиот дуќан.

Плаќањето на придонесот за лицата од претходниот став ќе се регулира со посебни прописи.

5. Распоредување на занаетчиите во осигуренички разреди и донесувања на решенија, го врши надлежниот комунален завод за социјално осигурување на чие подрачје се наоѓа седиштето на занаетчискиот дуќан односно на чие подрачје се наоѓа надлежниот орган на финансии кај кој занаетчијата се води како обврзник на данокот на доход од занаетчиската дејност и тоа на основа решението на надлежниот орган на финансии со кое е утврдена даночната основа за онаа година, која се зема во предвид за распоредување во осигуренички разред.

6. На крајот на секоја година надлежниот завод, должен е за наредната календарска година да донесе решенија за распоредување на занаетчиите, без оглед дали даночната основа влијае на претходното распоредување или не.

Поради распоредување за наредната година занаетчиите се должни на надлежниот завод да му достават решение за утврдената даночна основа најдоцна до 31 октомври во годината.

Осигуреникот — занаетчија должен е во срок од осум дена од настанатата промена на даночната основа да поднесе на надлежниот завод ново решение за даночната основа.

Доколку измената од претходниот став, влијае на осигуреничкиот разред, надлежниот завод должен е да донесе ново решение за распоредување,

со важност од денот кога важи измената на даночната основа.

7. Надлежниот завод по потреба ги срамнува податоците од својата евиденција (за даночни основи и друго) со податоците во евиденцијата на надлежниот орган на финансии. Ако при срамнувањето се утврди разлика во даночните основи, надлежниот завод ќе донесе ново решение за распоредување, со важност од денот на настанатата промена.

8. Решение за распоредување во осигуренички разреди надлежниот завод, задолжително доставува на занаетчијата, на Советот за занаетчиство и комунално стопанство на регионалната односно основната стопанска комора и на надлежниот орган на финансии.

9. Кон пријавата на осигурување, занаетчијата е должен да приложи потврда за упис во регистарот односно во евиденцијата на занаетчиските дуќани и решение за утврдената даночна основа, доколку надлежниот орган на финансии такво решение донел. А кон одјавата на осигурување занаетчијата е должен да приложи потврда за престанок на занаетчискиот дуќан.

10. Лицата од член 94 став 1 на ЗЗО кон пријавата за осигурување, задолжително поднесуваат докази дека се членови на фамилијата на занаетчијата и дека имаат потребна квалификација за обавување работа во занаетчискиот дуќан.

11. Лицата од член 94 став 2 од ЗЗО, должни се кон пријавата на осигурување да приложат потврда за одобрување на водењето на занаетчискиот дуќан.

12. Во случај кога занаетчијата продолжува со редовно плаќање на придонесот за здравствено осигурување за време на привременото запирање на водењето на занаетчискиот дуќан должен е во рок од осум дена да поднесе пријава за промена во осигурувањето. Кон пријавата должен е да го поднесе на увид привременото решение за престанок на занаетчискиот дуќан.

Како основа за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување, на осигурениците — занаетчии служи утврдената основа со решение непосредно пред привременото запирање на водењето на занаетчискиот дуќан.

Ако брачниот другар или децата на осигуреникот занаетчија (член 95 став 3 од ЗЗО) продолжат да го водат неговиот занаетчиски дуќан, должни се кон пријавата за промена на осигурување да приложат потврда за одобреното продолжување на занаетчискиот дуќан.

13. Поблиско упатство за применување на оваа одлука ќе донесе директорот на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје.

14. Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за мерилата и начинот за распоредување на осигурениците занаетчии во осигуренички разреди („Сл. весник на СРМ“ број 24/62 год.).

15. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

Бр. 1778/1
12.VI.1963 година
Скопје

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Директор, Претседател,
Душко Горѓиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р.

ОГЛАСЕН ДЕЛ

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-11448/1 од 11 јуни 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Лабоски Александар, роден на ден 16 март 1932 година во село Требеништа, Охридска околина, од татко Гино и мајка Божана, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Сандре**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (261)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-11063 од 10 јуни 1963 година, ја одобри промената на личното име на Талевски Витомир, роден на ден 6.IX.1933 година во село Кукуречани, Битолска околина, од родители: татко Крсте и мајка Дунава, така што во иднина личното име ќе му гласи **Мишковски Ванчо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (265)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-11154/1 од 1 јуни 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Зафиров Стојан, роден на 17 јануари 1943 година во град Штип од татко Зафиров Методи и мајка Елена, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Докузов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (267)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10747/1 од 10 јуни 1963 година, ја одобри промената на личното име на Тасевски Радислав, роден на ден 8 мај 1935 година во село Галиште, Титоввелешка околина, од татко Јоше и мајка Сутра, така што во иднина личното име ќе му гласи **Костов Коста**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (268)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10748/1 од 10 јуни 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Тасева Петкана, родена на 28 април 1933 година во село Галиште, Титоввелешка околија, од татко Илија и мајка Мита, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Костова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (269)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, под рег. бр. 727, страна 139, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 727, страна 139, книга III Деловната единица — Изложбена продавница во Скопје, ул. „Гуро Салај“ бр. 3, на Трговското претпријатие „Југоекспорт“ — Белград, согласно со одлуката на работничкиот совет на претпријатието

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 159/63. (311)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 128, страна 651 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Станбено-штедната задруга „Ангрограѓа“ од Скопје, согласно со заклучокот на Собранието бр. 84 од 12.XI.1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 701/62. (459)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При Окружниот суд во Скопје заведен е спор за бракоразвод од тужителката Стефанија Николова од Скопје, против тужениот Николовски Трајко, сега во неизвесност. Се повикува тужениот Николовски Трајко да се јави на судот во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Окружниот суд во Скопје, П, бр. 360/63. (262)

ОКРУЖЕН СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Окружниот суд во град Титов Велес по правната работа на тужителот Јанакиев Душан од село Теово, против тужената Јанакиева Доста од истото село со непознато место на живеење за бракоразвод, и го постави за привремен застапник лицето Кртев Коле, судиски приправник при овој суд, на основа член 77 ст. 2 точ. 4 од ЗПП, затоа што боравиштето на тужената е непознато и нема полномошник.

Поставениот привремен застапник ќе ја застапува тужената по горната правна работа сè додека тужената или нејзиниот полномошник не се јави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека ѝ е поставен старател.

Од Окружниот суд во Титов Велес, П, бр. 31/63. (263)

Окружниот суд во Титов Велес по правната работа на тужителот Дожудик Сотир, кого како малолетен го застапува неговата мајка Душанка Дожудик, од Титов Велес, ул. „Костурска“ бр. 29, против Дожудик Илија, од с. Ириг, Сремска Митровица, сега со непознато место за живеење, за опорување на татковство му го постави за привремен застапник лицето Никола Кртев, судиски приправник при овој суд, на основа чл. 77 ст. 2 т. 4 од ЗПП, затоа што боравиштето на тужениот е непознато и нема полномошник.

Поставениот привремен застапник ќе го застапува тужениот по горната работа сè додека тужениот или неговиот полномошник не се јават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека му е поставен старател.

Од Окружниот суд во Титов Велес, П, бр. 121/63.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

При овој суд се води постапка за огласување за неважен чек број 413825 на сума од 50.000 динари, издаден од Комуналната банка во Штип на ден 15.VI.1963 година, на име Стојанова Ласкова Агна од Штип.

Се поканува секој оној што го нашол чекот или знае нешто за него да јави на судов во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во противен случај чекот ќе се огласи за неважен.

Од Општинскиот суд во Штип, Р, бр. 360/63. (266)

КОНКУРСИ

Советот за просвета, култура и физичка култура на Општинското собрание на општината Горче Петров на предлог на училишните одбори и конкурсната комисија

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на слободните места на наставниот персонал во училиштата на подрачјето на Општинското собрание Горче Петров, за учебната 1963/64 година и тоа:

I. УЧИЛИШТА СО МАКЕДОНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК

- Основно училиште „Моша Пијаде“ — Горче Петров**

Наставници или професори по математика	3
Наставник по општо-техничко воспитување	1
- Основно училиште за возрасни „Гуро Салај“ — Горче Петров**

Управител на училиштето со часови	1
Наставник по математика и физика	1
- Основно училиште „Борис Кидрич“ — с. Сарај**

Наставник по математика	1
Наставник по физичко и здравствено воспитување	1

4. Основно училиште „Кирил и Методи“ —
Кучково

Наставник по македонски јазик 1

II. УЧИЛИШТА СО ШИПТАРСКИ
НАСТАВЕН ЈАЗИК

1. Основно училиште „Дрита“ — с. Рашче

Наставник на шиптарски јазик 1

Наставник по француски и македонски јазик 1

Наставник по математика и физика 1

Наставник по биологија и хемија 1

Наставник по историја и географија 1

Наставник по ликовно и општотехничко
воспитување 1

2. Основно училиште „Емин Дураку“ — с. Буковиќ

Наставник по шиптарски и македонски јазик 1

Наставник по математика и физика 1

Наставник по француски јазик 1

Наставник по географија и историја 1

Наставник по физичко и здравствено
воспитување 1

3. Основно училиште „Борис Кидрич“ — с. Сарај

Управител на училиштето 1

Наставник по шиптарски и македонски јазик 1

Наставник по историја и географија 1

У С Л О В И:

За училиштата во Г. Петров:

— за управител на училиштето завршена ПА група биологија, положен стручен испит и над 3 години практика како управител на полно основно училиште;

— за наставници со ПА или факултет од соодветна група, а по општотехничко воспитување и со учителска школа што го предавал предметот и да е запишан на ПА на соодветната група.

За училиштата на село:

— за управител на училиштето во с. Сарај со завршена ПА, положен стручен испит и над 3 години да бил управител на полно основно училиште или со учителска школа, положен стручен испит и над 7 години да бил управител на полно основно училиште. Предност имаат наставниците;

— за наставници со завршена ПА од соодветна група или со учителска школа, положен стручен испит и над 3 години практика во вишите одделенија по соодветниот предмет;

— за наставник по физичко воспитување со завршена фискултурна школа;

— за с. Сарај предимство имаат лицата што го познаваат шиптарскиот и македонскиот јазик.

Посебни услови:

Кандидатите на село имаат право на бесплатен стан и огрев, освен во с. Сарај.

Заинтересираните кандидати треба да се јават до училишните одбори, а за управители на училиштата до конкурсната комисија на општината.

Кон молбата треба да бидат приложени сите документи по чл. 17 од Правилникот за спроведување на конкурсите, како и согласие да може да конкурира на дополнителниот конкурс.

Некомплетирани и нетаксирани молби нема да се зимаат во разгледување.

Во молбата да се означат точната адреса.

Рок за пријавување на конкурсот е 20.VIII. 1963 година.

Конкурсот нема да се продолжува. (908)

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР
НА ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИОТ СООБРАЌАЕН
УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР — СКОПЈЕ

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите работни места за наставен персонал во Електро-машинскиот сообраќаен училишен центар — Скопје, за учебната 1963/64 година, и тоа:

1. Професор по електротехника 1
2. Наставник или стручен учител по ел. мерења 1
3. Стручен учител по предвојничка обука 2
4. Учители по пракса 2
 - а) Електро отсек — 1 (машини и инсталации)
 - б) Машински отсек — 1 (стругар).
5. Наставници за ученици во стопанството 7
 - а) за електро група предмети — 4
 - б) математика — 2
 - в) машинска група предмети — 1

У С Л О В И:

За работното место под точка 1, 5) точка а, б и в се бара дипломиран инженер, инженер, професор или стручен учител (техничар со повеќе годишна практика), за работното место под точка 2 се бара виша стручна школа или со средно техничко училиште (електро отсек) со над 10 години практика во структурата. За работното место под точка 3 се бара резервен офицер со признаена средна школа и повеќе годишен стаж.

За учители по пракса, виша стручна педагошка школа или ВК работник во структурата со повеќе годишна практика.

Учителите по пракса имаат работно време од 42 саата од кои 36 саата се наставни.

Заинтересираните кандидати молбите со куса биографија и потребните документи по чл. 31 од ЗЈС да ги достават до Училишниот одбор на ЕМСУЦ — Скопје.

Рок за пријавување е до 15 август 1963 година.

Од Училишниот одбор на ЕМСУЦ

(902)

Конкурсната комисија при Советот за школство на Општинското собрание при општината Титов Велес, по предлог на училишните одбори

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување слободните службенички места за наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи на подрачјето на општината Титов Велес за учебната 1963/64 год. и тоа:

1. Хемиско-технолошко училиште „Борис Кидрич“ — Титов Велес.

- 3 — инженери технолози
- 1 — професор по физика и електротехника
- 1 — професор по математика
- 1 — професор по германски јазик

2. Економско училиште „Јовче Тесличков“ — Титов Велес

- 1 — професор по општа математика

3. Гимназија „Кочо Рацин“ — Титов Велес

- 1 — професор по математика
- 2 — професор по физика
- 3 — професори по француски јазик
- 1 — наставник по ликовно воспитување
- 1 — наставник по општо-техничко образование

4. Училиште за ученици во отопанството „Коле Неделковски“ — Титов Велес

- 1 — професор или наставник по хемија со познавање технологија на металите

Услови: Професорите и инженерите треба да имаат завршено факултет од соодветна струка — група. Наставникот по ликовно воспитување завршено ПА или соодветно стручно училиште. Наставникот по општо-техничко образование да има завршен соодветен отсек на ПА или средно-техничко училиште и положен стручен испит.

5. Основно училиште „Благој Кирков“ — Титов Велес

- 1 — наставник по српско-хрватски јазик
- 1 — наставник по математика и физика
- 1 — наставник или стручен учител по музичко воспитување

6. Основно училиште „Кирил и Методија“ — Титов Велес

- 2 — професори или наставници по македонски јазик
- 1 — наставник по физика

7. Основно училиште „Васил Главинов“ — Титов Велес

- 1 — професор или наставник по математика
- 2 — професор или наставник по македонски и српско-хрватски јазик
- 1 — наставник по биологија и запознавање на природата

8. Основно училиште „Трајко Андреев“ — Т. Велес

- 1 — професор или наставник по српско-хрватски и англиски јазик
- 1 — професор или наставник по географија
- 1 — наставник по математика и физика

- 1 — професор или наставник по физика
- 1 — наставник или стручен учител по здравно-физичко воспитување
- 1 — наставник или стручен учител по музичко воспитување

9. Основно училиште „Јордан Константинов — Џинот“ — Титов Велес

- 1 — наставник — професор по македонски јазик
- 1 — наставник по македонски и руски јазик
- 1 — наставник по физика и хемија
- 1 — наставник по биологија и запознавање на природата
- 1 — наставник или стручен учител по музичко воспитување

10. Основно училиште „Гоце Делчев“ — с. Сујаклари

- 1 — управител на централно училиште со завршена ПА или учителска школа со положен стручен испит

11. Основно училиште „Стојан Бурчев“ — село Иванковци

- 1 — наставник по македонски јазик
- 1 — наставник по српско-хрватски и француски јазик
- 1 — наставник по математика
- 1 — наставник по биологија и хемија
- 1 — наставник по историја и географија
- 1 — наставник по физика и општо-техничко образование

12. Работнички универзитет „Благој Страчков“ — Титов Велес

- 1 — раководител на катедрата за припреми и воспитување на народот за одбрана на земјата

13. Ниже музичко училиште „Киро Димов“ — Титов Велес

- 2 — наставници или струч. учители по виолина

УСЛОВИ: За наставници и професори во основните училишта во Титов Велес завршена ПА или филозофски факултет, а за наставниците во с. Иванковци завршена ПА или учителска школа.

За наставниците по ликовно и музичко воспитување завршен соодветен отсек на ПА или средна стручна школа од соодветна струка.

За раководителот на катедрата за припреми и воспитување на народот за одбрана на земјата завршено више или средно образование и да е резервен офицер.

За наставниците во музичкото училиште завршена музичка академија, ПА — соодветен отсек или средна музичка школа — инструментален отсек.

Кандидатите треба да поднесат пријава (молба) таксирана со 50 динари државна такса до училишните одбори на соодветните училишта каде што ќе конкурираат.

Пријавите за Основното училиште „Јордан Константинов — Џинот“ — Титов Велес кандидатите ги доставуваат до Конкурсната комисија при Советот за школство на Општинското собрание на општината Титов Велес.

Кон пријавата треба да се приложи:

1. За кандидатите што се во работен однос:

— препис од дипломата за образованието и стручниот испит;

— последните оценети решенија за звањето и полагајната плата;

— оценувачките листови за последните две учебни години;

— одобрение — потврда од органот надлежен за назначување со кое се овозможува — одобрува кандидатот да конкурира по дополнителниот конкурс.

2. За кандидатите што прв пат стапуваат во служба, потребни се сите документи по член 31 од Законот за јавните службеници.

Рок за пријавување на конкурсот е најдоцна до 20 август 1963 година.

Некомлетираните пријави со потребните документи како и пријавите поднесени по овој датум, нема да бидат земени во разгледување.

Бр. 05-6775/1

15 јули 1963 година

Од Конкурсната комисија
при Советот за школство
на Општинското собрание
на општината Титов Велес

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР ПРИ ОСНОВНОТО
УЧИЛИШТЕ „НАУМ ОХРИДСКИ“, СЕЛО БУЛА-
ЧАНИ, ОПШТИНА СААТ КУЛА, СКОПСКО

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите работни места на наставен персонал за учебната 1963/64 год. и тоа:

- | | |
|--|---|
| 1. Наставник за македонски со српски | 1 |
| 2. Наставник за математика | 1 |
| 3. Наставник за историја и географија | 1 |
| 4. Наставник за запоз. на прир. биолог. | 1 |
| 5. Наставник за физика, хемија и ликовно | 1 |
| 6. Наставник за француски со дополнување | 1 |
| 7. Наставник за физичко и општо-техничко образование | 1 |

УСЛОВИ: Кандидатите што ќе конкурираат од 1 до 6 да имаат завршено педагошка академија, а под 7 средна фискултурна школа.

Молбите и сите документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се испраќаат до училишниот одбор заклучно со 20 август.

ОД УЧИЛИШНИОТ ОДБОР

На основа Одлуката на школскиот одбор за пополнување на слободните места за наставниот и воспитниот персонал во школите и другите установи, Отсекот за општествени служби при Општинското собрание Неготино на основа член 15 од Правилникот за спроведување на конкурсите објавува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на слободните места на наставниот и воспитниот персонал во гимназијата „Кирил и Методи“ — Неготино

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Директор | 1 |
| 2. Француски и латински | 1 |
| 3. Македонски | 1 |
| 4. Биологија | 1 |
| 5. Физика и математика | 1 |
| 6. Физичко и здравствено воспитување | 1 |
| 7. Техничко образование | 1 |
| 8. Уметност | 1 |

У С Л О В И:

Кандидатот под точка 1 да има завршено филозофски факултет, над 7 години практика и положен стручен испит.

Кандидатите под точка 2 и 3 да имаат завршен факултет со соодветна стручна спрема; под точка 4 и 5 факултет или ВПШ со над пет години практика, под точка 6, 7 и 8 ВПШ или стручен учител со соодветна стручна спрема.

ОТСЕК ЗА ОПШТЕСТВЕНИ СЛУЖБИ
НЕГОТИНО

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ГИМНАЗИЈАТА „ЗДРАВКО ЧОЧКОВСКИ“ — ДЕБАР

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите работни места со наставен кадар за учебната 1963/64 год. и тоа:

- | | |
|--|---|
| 1. Професор по македонски јазик | 1 |
| 2. „ „ „ под „В“ руски јазик | 1 |
| 3. „ „ руски јазик | 1 |
| 4. „ „ историја | 1 |
| 5. „ „ географија | 1 |
| 6. „ „ математика | 1 |
| 7. „ „ физика | 1 |
| 8. Наставник — стручен учител по физичко и здравствено воспитување | 2 |

У С Л О В И:

1. Кандидатите од точка 1—7 да имаат завршено факултетско образование, а кандидатите под точка 8 да имаат завршено виша — средна фискултурна школа или учител со долгогодишна практика по истиот предмет.

2. Кандидатите треба да поднесат:

а) пријава таксирана со 50 динари таксена марка, како и сите документи предвидени по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Пријавите со потребните документи се поднесуваат непосредно до училишниот одбор на гимназијата.

Конкурсот трае до пополнување на работните места.

На основа чл. 243 и 246 од ХХХ и чл. 10—15 од Правилникот за пополнување на упразнетите места на наставен и воспитен персонал во училиштата и другите воспитни установи („Службен весник на НРМ“ бр. 16/58 г.), Конкурлната комисија при Советот за просвета на Собранието на општината Охрид, а по предлог на школските одбори, на својот состанок одржан на 11 јули 1963 год. објавува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за слободните службенички места на наставниот и воспитниот персонал во училиштата од подрачјето на општината Охрид за учебната 1963/64 година, и тоа:

I. Основно училиште „Глигор Прличев“ Охрид

1. Учител до наставник по ОТО 1

Услови: Завршено ВПШ смер ОТО или завршено средно техничко училиште.

II. Основно училиште „Климент Охридски“ Охрид

1. Пом. управител на училиште 1

Услови: Наставник или учител со над 10 години служба и 5 години раководна служба.

2. За предметот математика 1

Услови: Наставник до професор со завршено ВПШ и филозофски факултет соодветна група.

3. За предметот ОТО

Стручен наставник до стручен учител со завршено ВПШ соодветна група или средно техничко училиште електротехнички смер.

III. Основно училиште „Братство Единство“ Охрид

1. Управител на училиштето. Услови: професор — наставник или учител со 10 години служба од кои 5 години на раководно место, и покрај македонски јазик да го знае турскиот или шиптарскиот јазик.

2. Пом. управител на училиштето. Услови: наставник или учител со 10 год. служба од кои 3 години на раководно место. По можност да знае шиптарски или турски јазик.

3. Еден наставник по англиски јазик. Услови: завршено ВПШ или факултет.

4. Еден наставник или професор по предметот македонски јазик. Услови: завршено ВПШ или факултет за паралелките со шиптарски и турски наставен јазик

5. Еден наставник или професор по предметите историја и географија со завршена ВПШ или факултет.

6. Еден наставник или професор за предметите математика и физика. Услови: завршено ВПШ или факултет.

7. Еден наставник или стручен учител по предметот физичко и здравствено воспитување. Услови: завршено ВПШ или средно фискултурно училиште и положен стручен испит.

8. Еден основен учител што ќе предава македонски јазик во турските и шиптарските нижи одделенија. Услови: завршена учителска школа и обавезно да го знае турскиот јазик.

ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СО ТУРСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК

1. Наставник или професор за предметот турски јазик. Услови: завршено ВПШ или факултет.

2. Еден наставник или професор за предметите историја и географија. Услови: завршено ВПШ или факултет.

3. Еден наставник или професор по предметот математика и физика. Услови: завршено ВПШ или факултет.

4. Еден наставник или професор по предметите биологија и хемија. Услови: завршено ВПШ или факултет.

ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СО ШИПТАРСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК

1. Еден наставник или професор по предметите математика и физика. Услови: завршено ВПШ или факултет.

2. Еден наставник или професор по предметите историја и географија. Услови: завршено ВПШ или факултет.

IV. Основно училиште „Коле Неделковски“ село Велгошти

1. За предметот математика — наставник со завршена ВПШ соодветна група може и почетник до учител со учителска школа, положен стручен испит и предметот да го предавал подолго време во виши одделенија со успех 1

2. За предметот општо техничко образование — наставник со завршена ВПШ соодветна група предмети, стручен учител со завршена средно-техничка школа електро технички смер до учител со завршена учителска школа, положен стручен испит и да предавал повеќе години со успех ОТО.

3. За предметот руски јазик со дополна на друг предмет со завршена ВПШ соодветна група.

V. Основно училиште „Наум Охридски“ Пештани

а) Наставници со завршена ВПШ, со или без практика во струката за изведување на предметна настава, по било која група предмети освен групата ликовно воспитување и општо-техничко воспитување 3

ЗА РАБОТА ВО ПОДРАЧНИТЕ УЧИЛИШТА ВО СЕЛАТА:

а) Основно училиште село Трпејца 1

б) Основно училиште село Љубаништа 1

Учители со завршена учителска школа, со или без практика во струката.

За селата Трпејца и Љубаништа се плаќа и посебен додаток за работа под тешки услови.

УЧИЛИШТА ОД II СТЕПЕН

I. Гимназија „Климент Охридски“ Охрид

1. По предметот физика 1

2. По предметот математика 1

3. По предметот општо техничко образование 1

Услови: Под 1 и 3 завршен природно-математички факултет. Под 3 наставник со завршена ВПШ, отсеќ политехника или учител со завршена среднотехничка школа и 3 години учителска практика.

II. Учителска школа „Андон Дуков“ Охрид

1. Професор по педагошка група предмети 2
2. Професор до наставник по руски јазик 1
3. Професор до наставник по музичко воспит. 1
4. Професор, наставник до стручен учител по физичко воспитување 2
5. Професор, наставник до стручен учител по општо техничко образование 1
6. Наставник до струч. учител по домаќинство 1

Услови: Под точка 1 да има завршено факултет — соодветна група.

Под точка 2 и 3 да има завршено факултет или ВПШ соодветна група.

Под точка 4 да има завршено ДИФ, ВПШ или средно фискултурно училиште со над 10 години служба (за женско без години на служба).

Под точка 5 да има завршено факултет, ВПШ или средно техничко училиште.

Под точка 6 да има завршено ВПШ или средно домаќинско училиште со над 10 години служба.

III. Стручно угостителско училиште со практична обука „Ванчо Питошески“ — Охрид

1. Стручен наставник по предметот хотелиерство и организација 1

Услови: Завршена виша школа соодветена група.

IV. Пионерски дом „Иво Лола Рибар“ — Охрид

1. Стручен учител во ОТО 1

со завршена виша школа — политехнички смер или стручен учител со завршена средно техничка школа со неколку години практика во просветна струка.

ОПШТА НАПОМЕНА:

Пријавените кандидати на конкурсот ќе треба кон молбата да ги достават и податоците со други докази согласно чл. 17 од Правилникот за спроведување на конкурсите за пополнување на места на наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи („Службен весник на НРМ“ бр. 16/58 год.).

Кандидатите, пријавите — молбите со потребните документи се должни да ги достават непосредно до училишните одбори на училиштата.

Патни и селидбени трошоци на примените кандидати не им припаѓаат, како и некои посебни услови не им се даваат.

Краен рок за пријавување на конкурсот е 31.VIII.1963 година. Пријавите поднесени по оваа дата нема да се земаат во предвид.

Бр. 05-2376/2-63

О х р и д

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА

СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА ПРИ ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КРАТОВО НА ПРЕДЛОГ И СОГЛАСНОСТ ОД СТРАНА НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ

р а с п и ш у в а

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите работни места за наставновоспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи на подрачјето на Општинското собрание на општината Кратово за учебната 1963/64 година.

I

ГИМНАЗИЈА „МИТКО ПЕНЏУКЛИСКИ“ КРАТОВО

1. Директор на гимназијата 1
2. Професор по француски и латински јазик 1
3. Професор по физика 1
4. Професор по историја 1
5. Професор по математика 1
6. Наставник или стручен учител по ОТО 1
7. Наставник или стручен учител по физичко воспитување 1
8. Професор по биологија 1

II

ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН“ — КРАТОВО

1. Пом. управител на училиштето со завршена ВПШ и 5 години практика 1
2. Наставник по македонски јазик 2
3. Наставник по физика 1
4. Наставник по хемија 1
5. Наставници по математика 2
6. Наставник по географија 1
7. Наставник по српски јазик 1
8. Наставник по француски јазик 1
9. Наставник или стручен учител по физичко воспитување 1
10. Наставник или стручен учител по ОТО 1

Подрачна паралелка с. Крилатица

11. Наставник по математика и физика 1
12. Наставник или стручен учител по предмети со описни оценки 1

Подрачна паралелка с. Луково

13. Учител за одделенска настава 1
- Подрачна паралелка с. Мушково
14. Учител за одделенска настава 1

III

ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ“ — СТРАЦИН

1. Наставник по математика и физика 1
2. Наставник по француски јазик 1
3. Наставник по историја и географија 1
4. Наставник по биологија и хемија 1
5. Наставник или стручен учител за предмети по описно оценување 1

Подрачна паралелка с. Пендаќ

6. Учител за одделенска настава 1

Подрачна паралелка с. Димовци

7. Учител за одделенска настава 1

Подрачна паралелка с. Куклица

8. Учител за одделенска настава 1

IV

**ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
„ЦВЕТАН ДИМОВ“ — с. САКУЛИЦА**

1. Управител на училишт. со завршено ВПШ 1

2. Наставник по македонски и француски 1

3. Наставник по биологија и хемија 1

4. Наставник по математика и физика 1

5. Наставник или стручен учител по ОТО и физичко воспитување 1

Подрачна паралелка с. Коњух

6. Учител за одделенска настава 1

Подрачна паралелка с. Татомир

7. Учител за одделенска настава 1

V

**ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
„МИТКО ПЕНЏУКЛИСКИ“ — с. КНЕЖЕВО****Подрачна паралелка с. Емирица**

1. Учител за одделенска настава 1

VI

ПРИЈАВА НА КАНДИДАТИТЕ

Кандидатите што сакаат да конкурираат на упразнетите места, треба да поднесат пријава, односно молба (таксирана) со потребни податоци за движење во службата и оценувањето во досегашната работа. Молбите да се поднесуваат до училишните одбори до 31.VIII.1963 година.

За училиштето — подрачна паралелка с. Емирица следува посебен додаток за работа под тешки услови и изнесува до 5000 динари месечно.

Во смисла на чл. 60 од Статутот и чл. 27 од Правилникот за трудовите односи, Конкурсната комисија на Комуналниот завод за социјално осигурување во Охрид

распишува

К О Н К У Р Сза пополнување на работното место во
КЗСО — ОХРИД:

1. Шеф на Отсекот за финансии

УСЛОВИ: Кандидатот да има завршено високо образование (економски факултет) и над 1 година соодветна служба, со завршено више образование

(комерцијална банкарска) или слична со над 2 години соодветна служба или средно образование (економски техникум) со над 3 години соодветна практика.

Молбите правилно таксирани со потребните документи за засновање на работен однос, кандидатите треба да ги достават на адреса: Комунален завод за социјално осигурување — Конкурсна комисија — Охрид.

Плата по Правилникот за распределба на личниот доход на работниците на КЗСО — Охрид.

Заинтересираните за информации можат да се обратат до КЗСО — Охрид.

Конкурсот ќе биде во важност 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно до пополнување на работното место.

**КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА
ПРИ ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ — КИЧЕВО**

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работните места при Здравствениот дом и здравствените станици:

1. Лекар специјалиста по фтизиологија за шеф на АТД.

2. Лекар специјалиста по педијатрија за шеф на диспансерот.

3. 5 лекари од општа пракса за работа во здравствениот дом и здравствените станици на теренот.

4. 6 медицински сестри или медицински техничари за работа во здравствениот дом и здравствените станици на теренот

5. 5 бабици или акушерки за работа во здравствениот дом и здравствените станици на теренот.

6. Лаборант за работа во здравствениот дом.

7. Помошник управник за работа во здравствениот дом.

8. Статистичар за работа во здравствениот центар при здравствениот дом.

9. Механичар или шофер од Ц категорија.

УСЛОВИ: Под точките 1 и 2 во колку не се јават лекари специјалисти можат да конкурираат и лекари од општа практика верзирани за педијатрија и фтизиологија, под точката 3, покрај факултет треба да има завршено едногодишен лекарски стаж и регулирана воена обврска. Под точката 4 лицата да имаат завршено средно медицинско училиште пожелно со работен стаж. Под точката 5 лицата треба да имаат завршено медицинско училиште — отсек за бабици, а пожелно е со работен стаж. Под точката 6 да има завршено средно медицинско училиште — отсек за лаборанти со 3 години работен стаж. Под точката 7 лицето да има завршено правен или економски факултет, или службеник од III врста со 5 години работен стаж на раководно место во здравствени установи. Под точката 8 лицето да има завршено средно образование и 3 години работен стаж во здравствени установи. Под точката 9 лицето да е квалификуван мајстор механичар или шофер од Ц категорија со 5 години работен стаж.

Кандидатите што ќе се јават на конкурсот треба да ги исполнуваат и условите по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Плата според Правилникот за личните примања, а по точките 1 и 2, може и по договор. Под точката 3 лекарите што ќе работат на терен во здравствениите станици покрај платата ќе им се исплатува и теренски додаток според Одлуката на Управниот одбор при Домот, а тоа ќе важи и за лица под точките 4 и 5.

Станови ќе бидат обезбедени за точките 1 и 2 одма по дојдувањето на работа, а под точката 3 за лицата што ќе работат во здравствениот дом, ако се фамилијарни ќе им се обезбедат од 1 октомври 1963 година, а за лицата што ќе работат во здравствениите станици на теренот ќе се обезбедат одма по дојдувањето на работа.

Рокот на траењето на конкурсот е до пополнување само по точките 1, 2 и 3, а за точките 4, 5, 6, 7, 8 и 9, 15 дена од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

На основа член 10 од Правилникот за работните односи на службениците и работниците на Општинското собрание — Дебар, Советот на работниот колектив при Општинското собрание

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место референт по план и инвестиции при Одделението за стопанство на Општинското собрание — Дебар.

У С Л О В И:

Кандидатот да има висока стручна спрема и 5 години практика во управни работи.

Личен доход по Правилникот за средствата за работа на органите на управата на Општинското собрание — Дебар.

Молбите со сите потребни документи согласно член 3 од Правилникот за работните односи на службениците и работниците на Општинското собрание — Дебар се доставуваат до Општинското собрание — Конкурсна комисија.

Конкурсот трае од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ до пополнување на работното место.

УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО КРИВА ПАЛАНКА

распишува

К О Н К У Р С

за назначување УПРАВИТЕЛ на Народниот универзитет во Крива Паланка

У С Л О В И:

1. Виша стручна спрема со положен стручен испит и 6 години работа во просветно-научни установи;

2. Средна стручна спрема со положен стручен испит и 12 години работа во просветно-научни установи.

Кандидатите треба да поднесат документи по чл. 31 од ЗСЈ.

При еднакви услови на стручна спрема, предимство има кандидатот што се истакнал како општествено-политички работник.

Основна плата по ЗЈС, а полагајната според одлуката на Управниот одбор на Универзитетот.

Настап на работа од 1 септември 1963 година.

Молбите се поднесуваат до Управниот одбор на Народниот универзитет, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Во Крива Паланка, на ден 8.VII.1963 година,
број 28. (904)

РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ“—СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за отстапување изградба на објектите во рудникот Тајмиште и тоа:

— Погонска зграда Тајмиште кај Т.Т.С.

— Купатило со прозивница

— Магаџин за технички материјали

— Магаџин за течнo гориво

— Компресорница

— Механичка работилница со гаража

— Ресторан-бифе

— Пат железничка станица Тајмиште до плато 1010—1012 и плато 1010—1012 до спојот со постојниот пат на км 10+600 во должина 2,5 километри.

— Реконструкција на постојниот пат Зајас—Тајмиште

— Пат од постојната трафостаница 35 КВ до рудна глава на каналот Чаушица во должина 2,3 километри

— Транспортни траки во рудникот, градежен дел

— Топлана

— Сепарација

— Рудни канал и канали во отворените склади

— Жичара Чаушица—Дарда Кула, градежен дел.

Писмените понуди ќе се примаат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Документацијата, условите и сè друго во врска со наддавањето можат да се видат и добијат секој работен ден од 7—12 часот во канцеларијата на градежната служба, соба бр. 206.

Учесниците на наддавањето со понудата треба да достават:

— доказ за регистрација на претпријатието,

— овластување на претставникот на изведувачот што присуствува на наддавањето,

— список на основните средства и стручен кадар што ќе биде ангажиран за изградба на овој објект,

- ценовник на материјали и работна рака,
- коефициент на режијата на нето плати,
- список на цените за внатрешен и надворешен транспорт,
- цените на градежни машини за еден час работа.

Отворање на понудите ќе се врши третиот ден по заклучување на прибирањето на понудите.

При склучување на договорот со најповолниот понудувач истиот ќе биде должен да приложи калкулации за понудените единични цени.

РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА—СКОПЈЕ (909)

ЗАВОДОТ ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ НА СРМ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Раководител на група за сообраќај
2. Шеф на служба за градежништво
3. Библиотекар — виши референт
4. Референт — сметководен службеник

УСЛОВИ: За работното место под 1 потребно е кандидатите да имаат сообраќаен факултет или економски факултет со 10 години практика на сообраќајни проблеми. За работното место под 2 технички факултет — градежен смер со 10 години практика или економски факултет со 10 години практика на градежни проблеми. За работното место под 3 виша педагошка школа или виша библиотекарска школа. За работното место под 4 економски техникум.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. Во колку работните места не се пополнат во овој рок, конкурсот останува отворен до пополнување на местата.
(911)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ УПРАВАТА НА СИСТЕМОТ „БРЕГАЛНИЦА“ — КОЧАНИ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

— шумарски инженер или шумарски техничар за работа во оперативата за уредување на порои.

Кандидатот што ќе конкурира за пополнување на горното работно место да ги исполнува следните услови:

- да има завршено шумарски факултет или средно-шумарско училиште;
- предимство за пополнување на горното работно место има кандидатот со повеќегодишна практика во структурата и со положен стручен испит;
- стан не е обезбеден.

Плата на примениот кандидат ќе му биде определена по Правилникот за плати на службениците и работниците при Дирекцијата за изградба на мелиоративните системи во СРМ — Скопје.

Молбите таксирани со 50 динари таксена марка се поднесуваат до Конкурсната комисија при Управата на системот „Брегалница“ — Кочани.

Кандидатите кои за прв пат стапуваат во јавна служба, кон молбата, треба да достават и документи предвидени со чл. 31 од ЗЈС, а кои се во службен однос да достават согласност од уставноста или претпријатието со кое се во службен однос, дека им се дозволува да конкурираат.

Конкурсот е отворен до пополнување на работното место, а најмалку 15 дена од денот на објавување на конкурсот.

Од Конкурсната комисија при БРЕГСИСТЕМ — КОЧАНИ (934)

СОДРЖИНА

	Страна
177. Уредба за укинување на Вишата управна школа во скопје — — — — —	537
178. Одлука за условите под кои може да се бара учество во обезбедувањето на средства за финансирање на основната дејност на училишта од друга општина — — — —	537
179. Одлука за користење на премија за кравјо млеко во 1963 година — — — — —	538
180. Одлука за именување на претседатели и членови на одборите на Извршниот совет	538
181. Решение за давање согласност на Одлуката за покривање на непокриените вишюци на расходи над приходите на Фондот за долгорочно осигурување на Републичкиот завод за социјално осигурување утврдени до крајот на 1962 година — — — — —	540
182. Решение за одобрување спојувањето на железничките транспортни претпријатија во СР Македонија — — — — —	540
183. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Републичката комисија за физичка култура — — —	540
184. Одлука за стопите и износите на придонесот за социјално осигурување на одделни категории лица вон работен однос осигурени според прописите за социјално осигурување — — — — —	541
185. Одлука за мерилата и начинот за распоредување на осигурениците занаетчији во осигуренички разреди — — — — —	542